

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19 и 93/21), а постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08-120/22 од 9 мај 2022 година на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на **xx мај 2022 година**, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. Автопат бр.4 Градско, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогаз “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3”, со планирана моќност до 999,87 kW и со локација на КП бр.794/9, КО Водоврати, општина- Градско.
2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. Автопат бр.4 Градско;
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-BG-266;
 - назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биогаз „ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3“;
 - податоци за локација на електроцентралата: КП бр.794/9, КО Водоврати, општина Градско;
 - планирана моќност на електроцентралата: до 999,87 kW
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 8.760.000 kWh;
 - рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: три години од денот на влегување во сила на ова решение;
 - датум на престанок на важење на ова решение: **xx мај 2022 година**.
3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
4. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско (во понатамошниот текст: Друштво), со седиште на ул. Автопат бр.4 Градско, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 9 мај 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител (во понатамошниот текст: Барање), за термоелектроцентралата на биогаз „ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3“, со планирана моќност до 999,87 kW и со локација на КП бр.794/9, КО Водоврати, општина- Градско, заведено под архивски број УП1 бр. 08-120/22.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното Барање и документите на Друштвото согласно член 3 од Правилникот се комплетни и немаат недостатоци и согласно член 6, став (1) од Правилникот изготви предлог - решение за стекнување на привремен статус на повластен производител, коешто беше предмет на расправа на подготвителната седница. Согласно член 6, став (2) од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на ден **xx мај 2022 година** одржа подготвителна седница. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог – решението од страна на присутните.

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика и член 7, став (1) од Правилникот Регулаторната комисија за енергетика на **xx мај 2022 година** одржа седница на којашто донесе решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биомаса „ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 3“, со планирана моќност до 999,87 kW и со локација на КП бр.794/9, КО Водоврати, општина- Градско на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-120/22
xx мај 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторна комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски